



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 31 декември 1976

БЕЛГРАД

БРОЈ 57

ГОД. XXXII

Цена на овој број е 1 динар. — Претплата за 1976 година изнесува 420 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756.

816.

Член 4

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на СФРЈ и чл. 8, 11 и 18 од Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход во основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА НЕДОВРШЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ОД СТРАНСКИ ДОЛЖНИЦИ СОДРЖАНИ ВО ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО

Член 1

Во Уредбата за пресметување на вредноста на недовршеното производство на определени производи и услуги и за утврдување на побарувањата од странски должници содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/76 и 42/76) во член 3 се додава нов став 2, кој гласи:

„Одредбите на член 1 од оваа уредба се применуваат и врз пресметувањето на вредноста на залихите на индустриска преработка на земјоделски производи, што се произведуваат во една, а се продаваат во друга календарска година.“

Член 2

Во член 3а став 1 точка 1 зборовите: „стоки и услуги во последните 15 дена на пресметковниот период“ се заменуваат со зборовите: „стоки и услуги по основ на кои во последните 15 дена на пресметковниот период настанал должничко-доверителскиот однос“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Под наплатени износи, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат износите што според одредбите на член 8 од Законот се засметуваат во вкупниот приход.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 3

Во член 4а по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, исправите од став 1 на овој член, по основ на кои основните и други организации на здружениот труд го утврдуваат вкупниот приход за 1976 година, Службата на општественото книговодство ги издава до 31 јануари 1977 година а според состојбата на ненамирените обврски настанати до 31 декември 1976 година кои до тој ден не се намирани а се воведени во евиденцијата што таа служба ја води до 20 јануари 1977 година.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

По член 4а се додава нов член 4б, кој гласи: „Ако според важечкиот сојузен закон девизниот прилив содржан во инструментите за обезбедување на плаќањето од член 4 став 1 точ. 1 и 2 на оваа уредба, освен износите содржани во акредитивот отворен кај странска банка, и припаѓа на производителската основна или друга организација на здружениот труд, основната организација на здружениот труд преку која е извршен извозот ќе им издаде на тие организации исправа за обезбедување на плаќањето.“

Исправата за обезбедување на плаќањето од став 1 на овој член се издава, и тоа

1) за износите содржани во акредитивот отворен кај домашна банка на препис (копија или фотокопија) на исправа за отворање на акредитивот што ја издала домашната банка, со назначување на износот што се однесува на основната организација на здружениот труд на која ѝ се издава исправата и со заверка на организацијата што ја издава исправата;

2) за износите содржани во чекот, односно меницата — на препис (фотокопија) на чекот или меницата, со назначување на износот што се однесува на основната организација на здружениот труд на која ѝ се издава исправата и со заверка на организацијата што ја издава исправата.“

Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1010

29 декември 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Доброслав Кулафич, с. р.

817.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОСНОВИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА КРЕДИТНО-МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА ВО 1976 ГОДИНА

1. Важењето на Основите на заедничката кредитно-монетарна политика во 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 26/76, 31/76 и 39/76) се продолжува во 1977 година до влегувањето во сила на прописите за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитно-монетарната политика во 1977 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

6. п. бр. 1013
29 декември 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафик, с. р.

818.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАКА ПОСЕБНА ТАКСА

1. Во Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/75, 15/76, 17/76, 44/76 и 52/76) во точка 6 зборовите: „1976 година“ се заменуваат со зборовите: „1977 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1977 година.

Е. п. бр. 1011
29 декември 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафик, с. р.

819.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/68), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ ПЛАКА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ

1. Во Одлуката за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/75) во точка 1 процентот „5⁰/о“ се заменува со процентот: „6⁰/о“.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1977 година.

Е. п. бр. 1012
29 декември 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафик, с. р.

820.

Врз основа на член 3а став 3 од Уредбата за пресметување на вредноста на недовршеното производство на определени производи и услуги и за утврдување на побарувањата од странски должници содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/76, 42/76 и 57/76), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИСПРАВИТЕ СО КОИ СЕ УТВРДУВА ИЗНОСОТ НА ИЗДАТОЦИТЕ СОДРЖАНИ ВО НЕНАПЛАТЕНАТА РЕАЛИЗАЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за исправите со кои се утврдува износот на издатоците содржани во ненаплатената реализација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76) во член 1 став 1 зборовите: „издадени во последните 15 дена на пресметковниот период, врз основа на кои во тие 15 дена настанал должничко-доверителскиот однос“ се заменуваат со зборовите: „по основ на кои во последните 15 дена на пресметковниот период настанал должничко-доверителскиот однос“.

Во став 2 точка 3 по зборот: „фактурата се додаваат записка и зборовите: „без износот на данокот на промет.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-9786/2
28 декември 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за финансии,
Божидар Радуновиќ, с. р.

821.

Врз основа на член 7 ст. 1 и 2 и член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76) и точка 1 од Одлуката за продолжување на важењето на Основите на заедничката кредитно-монетарна политика во 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/76), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1976 ГОДИНА

1. Важењето на Одлуката за мерките за спроведување на кредитната политика во 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/76, 24/76, 33/76 и 34/76) привремено се продолжува во 1977 година до денот на влегувањето во сила на прописите за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитно-монетарната политика во 1977 година и на прописите за спроведување на кредитната политика во 1977 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 89
20 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на Ју-
гославија

Бранислав Чолановиќ, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАНАДА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАНАДА

I

Се отповикува
Петар Бабиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Канада.

II

Се назначува
Митко Чаловски, заменик-генерален секретар на Претседателството на СФРЈ, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Канада.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 19
3 декември 1976 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА КОРЕЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА КОРЕЈА

I

Се отповикува
Свето Вучиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна

на Република Југославија во Демократска Народна Република Кореја.

II

Се назначува
Тоде Варџиски, началник во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Народна Република Кореја.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 20
3 декември 1976 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАТОРИЈАЛНА ГВИНЕЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАТОРИЈАЛНА ГВИНЕЈА

I

Се отповикува
Александар Божовиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Екваторијална Гвинеја.

II

Се назначува
Данило Билановиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Нигерија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Екваторијална Гвинеја со седиште во Лагос.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 21
1 декември 1976 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ СВЕТА СТОЛИЦА ВО ВАТИКАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ СВЕТА СТОЛИЦА ВО ВАТИКАН

I

Се отповикува

Стане Колман од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Света Столица во Ватикан.

II

Се назначува

Зденко Свете, ополномоштен министер во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Света Столица во Ватикан.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 22

3 декември 1976 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Турција

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА СВЕЗДА

Fahri S. Koruturk, претседател на Република Турција.

Бр. 47

2 јуни 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Турција

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Sulejman Demirel, претседател на Владата на Република Турција;

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Турција

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Insan Sabri Ćalajangil, министер за надворешни работи на Република Турција.

Бр. 48

2 јуни 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

816. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за пресметување на вредноста на недовршеното производство на определени производи и услуги и за утврдување на побарувањата од странски должници содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето	1729
817. Одлука за продолжување на важењето на Основите на заедничката кредитно-монетарна политика во 1976 година	1729
818. Одлука за измена на Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса	1730
819. Одлука за измена на Одлуката за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки	1730
820. Правилник за измена и дополненије на Правилникот за исправите со кои се утврдува износот на издатоците содржани во ненаплатената реализација	1730
821. Одлука за привремено продолжување на важењето на Одлуката за мерките за спроведување на кредитната политика во 1976 година	1730
Укази	1731
Одликувања	1732

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.